

# Living the

# LOTUS

## Buddhism in Everyday Life

8  
2016

VOL. 131

FOUNDER'S ESSAY

### Копнежот на младите луѓе

Младите луѓе гледаат напред во иднината, секогаш стремејќи да живеат подобри животи. Кога вие длабоко верувате во ова, тогаш вашиот поглед на младите луѓе се менува целосно, и вие повеќе не ги користите фразите како 'денешните млади луѓе се беспомошни,' или 'тие немаат сила на волјата.' Ние мораме да имаме повисока почит кон младите, препознавајќи дека ако младите (кои би требале да се полни со динамика) се беспомошни, грешката мора да лежи во општеството.

На пример, детето кое одбива да присуствува на школо всушност има појака желба да оди на школо отколку било кое друго дете. Младите луѓе воопшто кои имаат заглавено во беспомошност навистина очекуваат некаков одговор од животот. Сепак, тие се убедени дека нивните

школи и нивните родители нема да ги прифатат нив такви какви што се. Тие се оптоварени со себични вредносни оценки на постарите во врска со последиците на недонесувањето на добри оценки во школото и невработеноста во фирма која плаќа добро, дека тие нема никогаш да бидат среќни. Невозможно е да се знае колку многу деца постојат кои неможат да се вклопат себеси во ваквите рамки, и имаат стекнато идеја во нивните глави дека тие се неуспешни.

Животот на младите луѓе се трансформира кога тие сретнуваат некој кој ќе ги подучи нив за нивната вистинска вредност како човечки битија, и ќе биде искрен со нив.

Од *Каисозуикан* 8 (Косеи Издавачка Куќа) стр. 90-91

#### Живеејќи го Лотосот Број 131 (Август 2016)

Објавено од Ришо Косеи Каи  
Интернационал, Фумонкан, 2-6-1 Вада,  
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија  
Тел: +81-3-5341-1124  
Факс: +81-3-5341-1124  
Имејл: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)

**Сениор Едитор:** Схоко Мизутани

**Едитор:** Шизуџо Миура

**Цопс Едитор:** Александар Димовски

**Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи**

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никџо Нивано и Ко-основачот Мџоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

The title, *Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life*, is meant to convey our hope of striving to practice the teachings of the Lotus Sutra in daily life, to enrich and make our lives more worthwhile, like lotus flowers blooming in a muddy pond. The online edition aims to make Buddhism more practicable in the daily lives of people around the world.



## GUIDANCE BY PRESIDENT NIWANO

### Почнете со себеси

Ничико Нивано  
Претседател на Ришо Косеи Каи

#### Со природно задоволство

Од време на време, јас гледам во моето соседство млади групи на волонтери како собираат отпадоци покрај патот. Тоа е навистина освежувачка глетка. Сепак, таму има така многу отпушоци од цигари, празни лименки, и фрлени отпадоци од хартија да, без оглед колку многу тие собираат, отпадоците изгледаат бескрајни. Тоа прави да се прашувам дали тие кои фрлаат отпадоци имаат било какво чувство на јавна моралност.


Ако ние ги критикуваме тие што фрлаат отпадоци, сепак, нашата иритираност и лутина само ќе се зголемува, и нашите умови стануваат исполнети со незадоволство. Сигурно е дека не треба да дозволиме фрлањето ѓубре од таквите луѓе да ги извалка нашите умови.

Кога јас излегов на прошетка со мојата жена неодамна, ние исто така собиравме отпадоци долж патот. Тоа направи да го осознаам повторно очигледниот факт дека ако луѓето не фрлаат отпадоци, другите нема да се загрижени од потребата да собираат после нив. Благодарение на тоа искуство, мислата 'Јас нема никогаш да фрлам отпадоци на погрешно место' беше истакната во мојот ум. Во истото време, јас исто така почувствував дека ако ми смета фрлањето на отпадоци на другите луѓе покрај патот, тоа ме подучува дека, пред да ги критикувам другите, јас треба да почнам со себеси и да превземам некои позитивни чекори.

Вие треба да почнете со себеси кога и да приметите нешто кое има потреба од ваша помош. Ова не е само ограничено на собирање отпадоци, туку е една од насоките за водење на начин на живот со кој можеме да бидеме задоволни.

Тоа што е најважно при правењето на тоа е дека вашите дела го изразуваат природното работење на вашиот ум и дека вие уживате додека го извршувате делувањето. Како што е напишано во древниот Индиски текст, 'Бодисатвата кој овозможува придобивки за другите не создава гордост или ароганција, заради тоа што за бодисатвата, таквото делување е задоволство.'

Ние сме сите бодисатви, кои го примаме животот од Будата. Заради тоа, да се биде само-свесен за нашите дела или да се биде разочаран ако сме принудени да го правиме тоа, нема да го претвори делувањето во задоволство.





Исто како што природата ги врне нејзините благодети безусловно, ние треба спонтано да пружиме рака на тие во мака, и треба да бидеме предводници во чистењето на валкани места. Таквото делување може да биде задо-

### Од сочувствителниот ум на сите

Ваква мината пролет, масивни земјотреси го погодија подрачјето на Јапонија со центар на областа Кумамото. Ме боли срцето кога согледувам дека сеуште има многу локални жители чии животи се сеуште тешки. Јас имам слушнато дека многу членови на Ришо Косеи Каи во тоа подрачје биле загрижени за ситуацијата на нивните пријатели членови на сангхата откако се случи земјотресот и направиле секакви напори да им помогнат иако тие самите биле жртви на катастрофата и имале свои лични проблеми. Без да бидат прашани, тие направиле такви нешта како дистрибуција на неопходните намирници, слушање на маките на преживеаните, негување наклонетост кон нив, и охрабрување на истите. Еден член вака го изразил тоа: 'Јас самиот не знам зошто продолжив со моите напори, и се чини дека заборавив кога јадев или спиев'. Исто како во изразот, ' Будата покажува сочувство без да мисли на сочувство', сигурно дека членовите биле духовно инспирирани да делуваат и заради тоа не престанувале да бараат да помагаат. Така превземање на директни дела не изгледало тешко или стресно на нив. Попрво, тие осознале дека со драго срце ја прифатиле можноста како кармичка поврзаност, и се труделе да бидат што повеќе зафатени со тоа.

Се разбира, бодисатви како нив не се ексклузивно само сангха членови на Ришо Косеи Каи. Кога јас слушам за секој кој, било да превзема водство преку почнување од себеси или да го направи секој напор да ги стави другите на прво место, правејќи баш така како што нивните срца им кажуваат, се ослободуваат од приврзаности, и се натпреваруваат радосно помагајќи им на другите, јас мислам дека тие ме подучуваат на тоа колку е голем нашиот мир на умот кога обзирноста кон другите е применета од секој од нас.

Канци карактерот *кјо* од зборот *кјорјоку* (соработка) значи усогласување преку здружување на силите. Преку обзирноста кон вашите членови на фамилијата, преку мислење на луѓето околу вас и усмерување на вашето внимание кон почнување од себеси, и преку спојување на вашите сили со силите на другите, вие можете да почнете да навлегувате во светот на мир во кој секој може да живее заедно со чувство на сатисфакција.

Спомнувањето на мирот треба да нè потсети нас дека делувањето кое го достигнува тоа не се содржи само од позитивни дела заради самите нив, туку исто така бара наша постојана отвореност на умот кон сите луѓе, вклучувајќи и ги тие за кои мислиме дека заслужуваат оштра критика. Таквите промени во нашата свесност се исто така, за секој од нас, крајно важни делувања.

Од Косеи, Август 2016.



## Јас сум загрижен за мојот син, кој ги удира другите деца

**Q** Мојот скоро двогодишен син ги удира другите деца без никаква причина, и јас не знам што да правам. Кога го водам мојот син во паркот, јас треба да им се извинувам на другите мајки така често да станувам навистина уморна. Јас мислам дека мојот син веројатно има некаква причина да го прави тоа, но немам поим што е тоа. Јас сум моментално во четврти месец трудна и мојот ум е премногу окупиран. Следниот ден, јас бев така беспомошна што да направам и затоа го удрих мојот син. Дали таквото удирање причини емоционална штета на мојот син?



**A** Јас мислам дека вие сте навистина добра мајка, заради тоа што вие сте способни да размислувате за себеси преку делата на вашиот син. Тоа е љубовта која ја имате за вашиот син која ви дозволува да размислувате за удирањето. Затоа што вие сте така обзирна мајка, јас сум сигурен дека вие ќе бидете способни да ги надминете те шкотиите на родителството и тогаш ќе чувствувате голема радост за достигнувањето.

Кога децата почнуваат да прават нешта кои тие не ги направиле претходно, тоа е знак дека тие се обидуваат да соопштат порака. Делото на удирање на други деца се чини дека е нешто лошо на површината, но важно е да се обрне внимание на пораката скриена позади делото.

Во вашиот случај, постојат три различни можности на кои можам да помислам. Прво, децата растат гледајќи на зборовите и делата на нивните мајки секојдневно (образование преку влијание). Децата не ги слушаат секогаш нивните родители. Родителите сакаат да ги направат нивните деца да се однесуваат така како што тие сакаат, и така стануваат емоционални, и ги удираат ненамерно. Децата растат, имитирајќи го начинот на кој нивните мајки обично делуваат. Така кога децата неможат да го прават тоа што го сакаат, јас мислам дека тие ќе ги удираат другите деца ненамерно.

Друга можност е дека децата не знаат како да ги изразат нивните чувства да бидат пријатели со другите деца и ги удираат. Во овој случај, би бил најдобро да најдете можност да вашиот син биде пријател со другите деца. Ако вашиот син удри друго дете, ве молам да се извините на другото дете на сметка на вашиот син, И да му кажете на вашиот син дека не е добро да се удираат другите. Покажете му на вашиот син како треба да се однесува.

На крај, друга можност е дека вашиот син е осетлив на присуство на бебе за кое се грижите, и

поминува низ таканаречена 'инфантилно назадување.'

Во секој од овие случаи, најважно за вашиот син е да ја чувствува вашата наклонетост кон него. Ако тој е способен да им се извини на децата за тоа што ги удрил, вие треба да реагирате на тоа преку срдечно гушкање на вашиот син. Ставајќи го него во вашиот скут, речете му на вашиот син, 'Има бебе во моето стомаче' или 'Бебето во моето стомаче сака да си игра со тебе што побрзо!' Овој вид на грижа, физичкиот контакт ќе го стабилизира вашиот син психички и постепено ќе го води него да се повлече од удирањето други.

### Point Мајчина топлина

Повеќето од проблемите во детството покажуваат знаци на неисполнети желби на детето за мајчина наклонетост. Не ги превидувајте тие знаци, и посветете ја вашата наклонетост кон вашиот син.



(Одговор: Токискиот Институт за Истражување на Фамилијарното Образование)

На основа на принципот, 'Ако родителите се променат, тоа ќе го направат и нивните деца,' Истражувачкиот Институт за Образование на Фамилиите одржува средби со предавања во различни делови на Јапонија и во други земји, каде е обезбедена консултација за воспитување на деца. Многу среќни фамилии биле родени преку 'образование на фамилиите да учат од децата.'



## Засадување на добро семе во вашите умови и срца

Вие сте навистина загрижени за вашиот син, и покрај фактот дека тешко можете да одвоите уште една соба во вашето срце. Вие сте прекрасна мајка, зар не?

Иако ние човечките битија можеме интелектуално да разбереме дека 'ова е исправно' или дека 'тоа не требаше да се случи', ние сеуште сме под големо влијание на нашите емоции, попрво отколку од нашиот разум. Затоа, кој е изворот на тие емоции?

Изворот е потсвесното, за кое ние ниту можеме да сме свесни ниту да го контролираме самите. Потсвесното станува извор на нашите емоции, кои како такви, доведуваат до извршување на нашите дела.

Заради тоа, Будизмот нè подучува нас дека е важно да ја прочистиме нашата сопствена потсвест. Како ние можеме да го направиме тоа? Со цел да направиме така, ние треба да акумулираме добри дела (заслуги), без да правиме лоши дела во нашите секојдневни животи.

Кога ние се обидуваме да се ослободиме од нашиот себичен ум преку практикување на добро, ние ќе успееме да станеме таков вид на луѓе кои нема да бидат под влијание на нашите емоции. Ајде да се трудиме да засадиме добро семе во нашите умови и срца преку активно практикување барем на едно добро дело, попрво отколку да се каеме за тоа што неможеме да го направиме. Такво позитивно однесување од мајката ќе го развие срцето и умот на вашето дете.

Ве молам почнете со поздравување на вашите членови на фамилијата со цело срце и со голема насмевка.

(Надгледувано едитирање од Отсекот на Дарма Едукација и Развој на Човечки Потенцијали, Ришо Косеи Каи)



Please give us your comments!



Коментарите на нашиот е-весник **Шан Заи** се добродојдени

Ве молиме да ги пракате **Вашите коментари на следната**

Интернет адреса: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)

# Living the LOTUS

' Ве молиме дајте ни ги Вашите коментари!

Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добро дојдени

Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната

Интернет адреса: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)



RISSHO KOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES

# Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

# 2016

## Rissho Kosei-kai International

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan  
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

## Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles  
CA 90033 U.S.A

Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437  
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

### Branch under RKINA

#### Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.  
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261  
e-mail: rkseattle@juno.com  
http://www.buddhistLearningCenter.com

#### Rissho Kosei-kai of Vancouver

#### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.  
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745  
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com  
http://www.rkina.org/sanantonio.html

#### Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Rd. Clearwater, FL 33764, USA  
Tel: (727) 560-2927  
e-mail: rktampabay@yahoo.com  
http://www.buddhismtampabay.org/

## Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.

Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633  
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

#### Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.  
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

#### Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.  
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

## Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.

Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567  
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

#### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

#### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

#### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

#### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

#### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

## Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.

Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437  
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

#### Rissho Kosei-kai of Sacramento

#### Rissho Kosei-kai of San Jose

## Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.

Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499  
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/

#### Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.

Tel: 1-773-842-5654  
e-mail: murakami4838@aol.com  
http://home.earthlink.net/~rkchi/

#### Rissho Kosei-kai of Fort Myers

http://www.rkftmyersbuddhism.org/

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.

Tel & Fax: 1-405-943-5030  
e-mail: rkokdc@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

#### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls

1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

#### Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.  
Tel: 1-303-810-3638

#### Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

635 Kling Dr, Dayton, OH 45419, U.S.A.  
http://www.rkina-dayton.com/

## Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,

CEP 04116-060, Brasil  
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Fax: 55-11-5549-4304  
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

#### Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,  
CEP 08730-000, Brasil  
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

## Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan

Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433  
http://kosei-kai.blogspot.com/

#### Rissho Kosei-kai of Taichung

No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,

Taichung City 401, Taiwan  
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

## Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan

Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

#### Rissho Kosei-kai of Pingtung

## Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea

Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696  
e-mail: krkk1125@hotmail.com

#### Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea  
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

## Branches under the Headquarters

#### Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,  
North Point, Hong Kong,

Special Administrative Region of the People's Republic of China  
*Tel & Fax:* 852-2-369-1836

**Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar**

15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei district, Ulaanbaatar, Mongolia  
*Tel:* 976-70006960  
*e-mail:* rkkmongolia@yahoo.co.jp

**Rissho Kosei-kai of Sakhalin**

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk  
693005, Russian Federation  
*Tel & Fax:* 7-4242-77-05-14

**Rissho Kosei-kai di Roma**

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia  
*Tel & Fax :* 39-06-48913949  
*e-mail:* roma@rk-euro.org

**Rissho Kosei-kai of the UK**

**Rissho Kosei-kai of Venezia**

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

**Rissho Kosei-kai of Paris**

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

**Rissho Kosei-kai of Sydney**

**International Buddhist Congregation (IBC)**

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Sugunami-ku, Tokyo, Japan  
*Tel:* 81-3-5341-1230 *Fax:* 81-3-5341-1224  
*e-mail:* ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibt-rk.org/>

**Rissho Kosei-kai of South Asia Division**

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Sugunami, Tokyo, 166-8537, Japan  
*Tel:* 81-3-5341-1124 *Fax:* 81-3-5341-1224

**Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang  
Bangkok 10310, Thailand  
*Tel:* 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218  
*e-mail:* thairissho@csloxinfo.com

**Branches under the South Asia Division**

**Rissho Kosei-kai of Central Delhi**

224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,  
110060, India

**Rissho Kosei-kai of West Delhi**

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka  
New Delhi 110075, India

**Rissho Kosei-kai of Kolkata**

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,  
Kolkata 700094, India

**Rissho Kosei-kai of Kolkata North**

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,  
West Bengal, India

**Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center**

Ambedkar Nagar, West Police Line Road  
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

**Rissho Kosei-kai of Kathmandu**

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,  
Kathmandu, Nepal

**Rissho Kosei-kai of Singapore**

**Rissho Kosei-kai of Phnom Penh**

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,  
Phnom Penh, Cambodia

**Thai Rissho Friendship Foundation**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang  
Bangkok 10310, Thailand  
*Tel:* 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218  
*e-mail:* info.thairissho@gmail.com

**Rissho Kosei-kai of Bangladesh**

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh  
*Tel & Fax:* 880-31-626575

**Rissho Kosei-kai of Dhaka**

House#408/8, Road#07(West), D.O.H.S Baridhara,  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh  
*Tel:* 880-2-8413855

**Rissho Kosei-kai of Mayani**

Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,  
Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Patiya**

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Domdama**

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar**

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Satbaria**

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Laksham**

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,  
Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Raozan**

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Chendirpuni**

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Ramu**

**Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka**

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralessgamuwa, Sri Lanka  
*Tel & Fax:* 94-11-2826367

**Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa**

**Rissho Kosei-kai of Habarana**

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

**Other Groups**

**Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**